

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 72 Год. LXVI Четврток, 27 мај 2010

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

1293.	Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	2	1302.	Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје I и за висината на закупнината.....	9
1294.	Закон за изменување и дополнување на Законот за денационализација.....	7	1303.	Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона „Тетово“....	10
1295.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Малезија.....	8	1304.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	11
1296.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Федерална Демократска Република Непал.....	8	1305.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	11
1297.	Одлука за давање согласност на извештајот за работата на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2009 година	8	1306.	Правилник за супстанциите за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на емисија во А-интегрираната еколошка дозвола*.....	12
1298.	Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2010 година и Годишната сметка за 2009 година на Фондот за осигурување на депозити Скопје.....	8	1307.	Правилник за дополнување на Правилникот за преносливост на броеви...	13
1299.	Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот - Самовработување со кредитирање.....	9	1308.	Правилник за формата и содржината на образецот и постапката за издавање и одземање на легитимација на јавните обвинители и членовите на Советот на јавните обвинители.....	13
1300.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово.....	9	1309.	Правилник за утврдување на начинот на вршење на надзор над работата и постапувањето за јавните обвинителства.....	16
1301.	Одлука за престанување на важењето на одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината.....	9	1310.	Правилник за уредување на постапката за утврдување на одговорност на јавниот обвинител.....	17
			1311.	Правилник за систематизација на работните места во Стручна служба во Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	19

	Стр.
1312. Акт за внатрешна организација на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	21

	Стр.
1313. Деловник за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија (пречистен текст).....	23
Огласен дел	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1293.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 мај 2010 година.

Бр. 07-2237/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Член 1

Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008), во членот 3 став 23 точката и запирката на крајот од реченицата се бришат и се додаваат зборовите: „и за кои има издадено потврда од страна на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје“.

Член 2

Во членот 7 став 2 зборовите: „и муниција за оружје со жлебени цевки“ се бришат, по зборот „потврда“ се додаваат зборовите: „за пријавено оружје од Д категорија“, а по зборот „потврдата“ точката се брише и се додаваат зборовите: „за пријавено оружје од Д категорија“.

Ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат:

„Муниција за оружје со жлебени цевки се набавува врз основа на одобрение за набавување на муниција или врз основа на потврда за пријавено оружје од Д категорија издадена за тоа оружје.“

Муниција за оружје со нежлебени цевки се набавува врз основа на издадената дозвола за тоа оружје.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Одобрението за набавување на оружје, одобрението за набавување на делови на оружје и одобрението за набавување на муниција важи шест месеци од денот на издавањето на одобрението.“

Ставовите 5, 6 и 7 стануваа ставови 6, 7 и 8.

Член 3

Во членот 8 став 1 во првиот ред по зборот „оружје“ запирката и зборовите: „главни делови на оружје или муниција (во натамошниот текст: одобрение за набавување оружје)“ се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одобрение за набавување на делови на оружје и одобрение за набавување на муниција се издава на физички или правни лица кои поседуваат важечка дозвола за оружје или дозвола за поседување на оружје.“

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 4

Во членот 13 став 2 се додава нова алинеја 1, која гласи:

„- е активен член на ловечко или стрелачко друштво и има потврда за положен ловечки испит, односно потврда дека е активен член на стрелачко друштво.“.

Член 5

Во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје се докажува со дозвола за оружје, што е поништена согласно со членот 41 став 1 точка 5 од овој закон.“

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот „точки“ се додава бројот „2“.

Ставот 3 станува став 4.

Член 6

Во членот 21 став 4 по зборовите: „дозволата за оружје“ се додаваат зборовите: „и дозволата за поседување на оружјето согласно со Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003)“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Покрај случаите од ставот 4 на овој член, потврда за поседување на оружје се издава на лице на кое му е издадена потврда за привремено онеспособување (деактивирање) на оружјето, согласно со членот 39 став 6 од овој закон.“

Член 7

Во членот 26-а став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и достави потврда издадена од страна на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.“

Член 8

Во членот 27 став 1 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „од стрелачки и ловечки друштва, правни лица - корисници на дивеч во ловишта, како и од научни институции, државни органи и други правни лица заради вршење на работи кои спаѓаат во рамките на нивната редовна дејност, а се однесуваат на заштитата на луѓето, односно животните или животната средина“.

Во ставот 2 по зборот „Физичкото“ се додаваат зборовите: „или правното“.

Член 9

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

„Член 27-а

Националната установа Музеј на Македонија - Скопје издава потврда за старинско оружје.“

Член 10

Во членот 35 став 1 по зборовите: „само на“ се додаваат зборовите: „физички, односно правни“.

Во ставот 2 по зборот „физички“ се става записка и се додаваат зборовите: „односно правни“, а по зборот „страни“ се додаваат зборовите: „односно податоци за правните лица“.

Во ставот 3 по зборот „Физичките“ се додаваат зборовите: „односно правните“.

Член 11

Во членот 39 став 1 зборовите: „30 дена“ се заменуваат со зборовите: „шест месеци“.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Ако лицето од ставот 4 на овој член не поднесе барање за издавање на дозвола за оружје во предвидениот рок или барањето за издавање на дозвола за оружје е одбиено или лицето не сака да го отуѓи оружјето, тогаш ова лице може да поднесе барање за привремено онеспособување (деактивирање) на оружјето до трговските друштва од членот 51-а став 2 на овој закон, за што се издава потврдата од членот 51-а став 3 на овој закон.“

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ако оставителот нема наследници, со оружјето се постапува согласно со членот 45 од овој закон.“

Ставот 7 станува став 8.

Член 12

Во членот 41 став 1 точка 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) оружјето е украдено, односно исчезнато или продадено.“

Член 13

Членот 45 се менува и гласи:

„Со оружјето и муницијата одземени во кривична или прекршочна постапка се постапува согласно со посебен закон.“

Член 14

Во членот 47 став 2 точка 1 по зборот „барањето“ записката и зборовите: „основачите на трговското друштво“ се бришат.

Во алинејата 3 зборовите: „или престојувалиште“ се бришат.

Член 15

Во членот 51-б став 2 броевите: „2 и 3“ се заменуваат со броевите: „2, 3 и 4“, а зборовите: „оспособување на огнено“ се заменуваат со зборовите: „онеспособено огнено“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Оружје што е привремено онеспособено за употреба може да се оспособи за употреба, односно реактивира од страна на трговското друштво од членот 51-а став 2 на овој закон на барање на физичко лице врз основа на издадено одобрение за набавување на оружје.“

Член 16

Во членот 77 став 1 зборовите: „потврдата за поседување на оружје“ се заменуваат со зборовите: „потврди за поседување на оружје, потврда за поседување на оружје кое е привремено онеспособено за употреба“, а по зборовите: „трајно онеспособено за употреба“ се додаваат зборовите: „потврда за огнено оружје што е привремено онеспособено за употреба согласно со членот 39 став 6 од овој закон“.

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Во прописот од ставот 1 на овој член, заради остварување на целите утврдени со овој закон, се предвидува обработување на следниве лични податоци:

- 1) лично име;
 - 2) датум и место на раѓање;
 - 3) државјанство;
 - 4) број на патна исправа;
 - 5) живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот и
 - 6) единствен матичен број на граѓанинот.
- Личните податоци од ставот 2 на овој член се чуватат пет години.“

Член 17

Во членот 77-а се додава нов став 2, кој гласи:

„Во прописот од ставот 1 на овој член, заради остварување на целите утврдени со овој закон, се предвидува обработување на следниве лични податоци за возачот кој врши превоз на оружје и муниција:

- 1) лично име;
- 2) живеалиште, односно престојувалиште и адреса на станот;
- 3) број на патна исправа;
- 4) државјанство и
- 5) АДР дозвола на возач.“

Член 18

Во членот 86 став 1 по зборовите: „носење на оружје“ се става записка и се додаваат зборовите: „овластување за носење на оружје“, а зборот „три“ се заменува со зборот „десет“.

Во ставот 2 зборот „Дозволите“ се заменува со зборот „Исправите“, а зборот „дозволи“ се заменува со зборот „исправи“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Пробното испукување од ставот 3 на овој член се врши при замена на исправите од ставот 1 на овој член или при поднесување на барање за продолжување на важноста на дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, согласно со волјата на физичкото, односно правното лице.“

Член 19

Членот 86-а се менува и гласи:

„За оружјето од Б, Ц и Д категорија што се поседува од физичко или правно лице без издадена исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола за оружје, дозвола за поседување на оружје и потврда, ако физичкото лице ги исполнува условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице ги исполнува условите од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон.“

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потекнува од извршување на кривично дело, односно да било наменето или употребено за извршување на кривично дело, да не е во сопственост на друго физичко или правно лице и ознаките на оружјето да не се оштетени или уништени.

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично барање на физичкото или правното лице, што може да се поднесе најдоцна во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

Доколку физичкото лице не ги исполнува условите од членот 9 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 и став 2 на овој закон, односно правното лице не ги исполнува условите од членот 16 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон, тогаш надлежниот орган го повикува физичкото, односно одговорното лице во правното лице доброволно да го предаде оружјето од ставот 1 на овој член во најблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице.

При доброволното предавање на оружјето од ставот 4 на овој член нема да се врши идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предале оружјето.

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 4 на овој член нема да биде водена кривична или прекршочна постапка.

Оружјето од Б и Ц категорија, што се поседува од физичко или правно лице со исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), може доброволно да се предаде во најблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, односно местото на седиштето на правното лице, доколку физичкото или одговорното лице во правното лице поради оправдани лични причини има намера доброволно да го предаде оружјето."

Член 20

Членот 86-б се менува и гласи:

„Физички, односно правни лица кои поседуваат оружје од А категорија, без исправа за оружјето согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), се повикуваат доброволно да го предадат ова оружје.

Повикувањето од ставот 1 на овој член се врши од страна на надлежниот орган со јавен повик.

Физичките, односно одговорните лица во правните лица од ставот 1 на овој член лично пријавуваат дека поседуваат оружјето кое имаат намера доброволно да го предадат, во најблиската полициска станица до местото на нивното живеалиште, односно до седиштето на правното лице.

Пријавување на оружјето од ставот 1 на овој член се врши секоја сабота од 8,00 до 16,00 часот, во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

По пријавувањето на оружјето се врши доброволно предавање на оружјето од ставот 1 на овој член на начин што овластените службени лица на организациската единица на надлежниот орган вршат преземање на пријавеното оружје од местото каде што се чувало ова оружје.

При доброволното предавање на оружјето од ставот 1 на овој член нема да се врши идентификација и евиденција на лицата кои доброволно го предале оружјето.

Против лицата кои доброволно предале оружје од ставот 1 на овој член нема да биде водена кривична или прекршочна постапка."

Член 21

По членот 86-б се додава нов член 86-в, кој гласи:

„Член 86-в

За колекционерско оружје што се поседува од физичко лице без издадена исправа за оружјето предвидена согласно со одредбите од овој закон и Законот за набавување, поседување и носење на оружје („Службен весник на СРМ“ број 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 26/93 и 49/2003), надлежниот орган издава дозвола за колекционерско оружје, ако физичкото лице ги исполнува условите од членовите 9, 26-а и 33 на овој закон.

Оружјето од ставот 1 на овој член не смее да потекнува од извршување на кривично дело, односно да било наменето или употребено за извршување на кривично дело, да не е во сопственост на друго физичко или правно лице и ознаките на оружјето да не се оштетени или уништени.

Дозволите од ставот 1 на овој член се издаваат врз основа на лично поднесено барање од физичкото лице."

Член 22

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за оружјето.

Член 23

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за доброволно предавање и собирање огнено оружје, муниција и експлозивни материји и за легализација на оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 37/2003 и 9/2004).

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARMË

Neni 1

Në Ligjin për armë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/20-08), në nenin 3 paragrafi 23 pikëpresja në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalët: „dhe për të cilat është leshuar vertetim nga ana e Institucionit Nacional Muzeu i Maqedonisë - Shkup".

Neni 2

Në nenin 7 paragrafi 2 fjalët: "dhe municion për armë me gypa të vjaskuar" shlyhen, pas fjalës "vërtetimit" shtohen fjalët: "për armë të paraqitur të kategorisë D", e pas fjalës "vërtetimi" pika shlyhet dhe shtohen fjalët: "për armë të paraqitur të kategorisë D".

Paragrafet 3 dhe 4 ndryshohen, si vijojnë:

„Municioni për armë me tyta të vjaskuara blihet në baze të lejes për blerjen e municionit ose në bazë të vërtetimit për armën e paraqitur të kategorisë D, të leshuar për atë armë.

Municioni për armë me tyta të pavjaskuara blihet në baze të lejes së leshuar për atë armë."

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Leja për blerjen e armës, leja për blerjen e pjesëve të armes dhe leja për blerjen e municionit, vlen gjashtë muaj nga dita e leshimit të lejes."

Paragrafet 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 6, 7 dhe 8.

Neni 3

Në nenin 8 paragrafi 1 në rreshtin e parë pas fjalës "armeve" presja dhe fjalët: "pjesëve kryesore të armëve ose municionit (në tekstin e mëtejme: leje për blerjen e armeve)" shlyhen.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Leje për blerjen e pjesëve të armëve dhe leje për blerjen e municionit, u leshohet personave fizikë ose juridikë, të cilët posedojnë leje të vlefshme për armë ose leje për posedim të armës."

Paragrafet 2, 3 dhe 4 bëhen paragrafë 3, 4 dhe 5.

Neni 4

Në nenin 13 paragrafin 2 shtohet aline e re 1, si vijon:

„ - është anëtar aktiv i shoqërisë së gjuetarëve ose qitesve dhe ka vërtetim për provimin e dhënë për gjuetar, perkatesisht vërtetim se është anëtar aktiv i shoqërisë së qitesve".

Neni 5

Në nenin 15 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

„Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, njohuria teknike për përdorimin e drejtë të armës dhe njohja e rregullave për armë, dëshmohet me lejen për armë, që është e anuluar në pajtim me nenin 41 paragrafi 1 pika 5 të këtij ligji“.

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 3 pas fjalës "pika" shtohet numri "2".

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Neni 6

Në nenin 21 paragrafi 4 pas fjalëve: „lejen për armë“, shtohen fjalët: "dhe lejen për posedimin e armës në pajtim me Ligjin për blerje, posedim dhe mbajtje të armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003)".

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

„Krahas rasteve nga paragrafi 4 i këtij neni, vërtetim për posedimin e armës i lëshohet personit të cilit i është lëshuar vërtetim për paaftësim të përkohshëm (çaktivizim) të armës, në pajtim me nenin 39 paragrafi 6 të këtij ligji.“

Neni 7

Në nenin 26-a paragrafi 1, pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe dorëzon vërtetim të lëshuar nga ana e Institucionit Nacional Muzeu i Maqedonisë-Shkup."

Neni 8

Në nenin 27 paragrafi 1, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "nga shoqëritë e gjuetarëve dhe qitësve, personat juridikë-shfrytëzues të egersirave në vendet për gjueti, si dhe nga institucionet shkencore, organet shtetërore dhe personat tjerë juridikë, për kryerjen e punëve të cilat bëjnë pjesë në suaza të veprimtarisë së tyre të rregullt, ndërsa kanë të bëjë me mbrojtjen e njerezve, përkatësisht kafshëve ose mjedisit jetësor".

Në paragrafin 2 pas fjalës "fizik" shtohen fjalët: "ose juridik".

Neni 9

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:

Neni 27-a

Institucioni Nacional Muzeu i Maqedonisë - Shkup, lëshon vërtetim për armë të vjetër."

Neni 10

Në nenin 35 paragrafi 1 pas fjalëve: "vetëm personave" shtohen fjalët: "fizikë, përkatësisht juridikë".

Në paragrafin 2 pas fjalës "fizikë" shtohet presje dhe fjalet: "përkatësisht juridikë", ndërsa pas fjalës "palëve" shtohen fjalët: "përkatësisht të dhëna për personat juridike".

Në paragrafin 3 pas fjalës: "fizikë" shtohen fjalët: "përkatësisht juridikë".

Neni 11

Në nenin 39 paragrafi 1 fjalët: "30 ditë" zëvendësohen me fjalët: "gjashtë muaj".

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:

„Nese personi nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk parashtron kërkesë për lëshimin e lejes për armë në afatin e caktuar, ose kërkesa për lëshimin e lejes për armë është refuzuar, ose personi nuk dëshiron ta tjetërsojë armën, atëherë ky person mund të parashtrojë kërkesë për paaftësim të përkohshëm (çaktivizim) të armës, në shoqëritë tregtare nga neni 51-a paragrafi 2 të këtij ligji, për çfarë lëshohet vërtetimi nga neni 51-a paragrafi 3 të këtij ligji." Pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"Nese trashëgimlënësi nuk ka trashëgues, me armën vepron në pajtim me nenin 45 të këtij ligji."

Paragrafi 7 bëhet paragraf 8.

Neni 12

Në nenin 41 paragrafi 1 pika 4, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 5, si vijon:

„5) arma është vjedhur, përkatësisht zhdukur ose shitur.“

Neni 13

Neni 45 ndryshohet si vijon:

„Me armët dhe municionin e konfiskuar në procedurë penale ose për kundërvajtje, vepron në pajtim me ligjin e vecante.“

Neni 14

Në nenin 47 paragrafi 2 pika 1, pas fjalës "kërkesës" presja dhe fjalët: "themeluesit e shoqërisë tregtare" shlyhen.

Në alinenë 3 fjalët: "ose vendqëndrim" shlyhen.

Neni 15

Në nenin 51-b paragrafi 2 numrat: "2 dhe 3" zëvendësohen me numrat: "2, 3 dhe 4", ndërsa fjalët: "paaftësimin e armës së zjarrit" zëvendësohen me fjalët: "armë zjarri të paaftësuar".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

„Arma që përkohësisht është e paaftësuar për përdorim mundet të aftësohet për përdorim, përkatësisht riaktivizohet nga ana e shoqërisë tregtare nga neni 51-a paragrafi 2 të këtij ligji, me kërkesë të personit fizik, në bazë të lejes së lëshuar për blerjen e armës.“

Neni 16

Në nenin 77 paragrafi 1 fjalët: "vërtetimin për posedimin e armës", zëvendësohen me fjalët: "vërtetime për posedimin e armës, vërtetim për posedimin e armës që perkohehësisht është e paaftësuar për përdorim", ndërsa pas fjalëve: "e paaftësuar përgjithmonë për përdorim" shtohen fjalët: "vërtetim për armë zjarri që përkohësisht është paaftësuar për përdorim, në pajtim me nenin 39 paragrafi 6 të këtij ligji".

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojne:

„Në rregullën nga paragrafi 1 i këtij neni, për realizimin e qëllimeve të përcaktuara me këtë ligji, parashihet perpunimi i të dhënave personale në vijim:

- 1) emri personal;
- 2) datelindja dhe vendlindja;
- 3) shtetësia;
- 4) numri i dokumentit të udhëtimit;
- 5) vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi dhe adresa e banesës dhe
- 6) numri unik amë i qytetarit.

Të dhënat personale nga paragrafi 2 i këtij neni, ruhen pese vite."

Neni 17

Në nenin 77-a shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

„Në rregullën nga paragrafi 1 i këtij neni, për realizimin e qëllimeve të përcaktuara me këtë ligji, parashihet perpunimi i të dhënave personale në vijim, për shoferin i cili e kryen transportin e armëve dhe municionit:

- 1) emri personal;
- 2) vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi dhe adresa e banesës;
- 3) numri i dokumentit të udhëtimit;
- 4) shtetësia dhe
- 5) leja ADR e shoferit."

Neni 18

Në nenin 86 paragrafi 1 pas fjalëve: "mbajtje të armës" vendoset presje dhe shtohen fjalët: "autorizimi për mbajtjen e armës", ndërsa fjala "tri" ndryshohet me fjalën "dhjetë".

Në paragrafin 2 fjala "Lejet" zëvendësohet me fjalën "Dokumentet", ndërsa fjala "lejeve" me fjalën "dokumente".

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

„Gjuajtja provuese nga paragrafi 3 i këtij neni, kryhet gjatë zëvendësimit të dokumenteve nga paragrafi 1 i këtij neni, ose gjatë parashtimit të kërkesës për vazhdimin e vlefshmerise së lejes për armë, përkatësisht lejes për posedimin e armës, në pajtim me vullnetin e personit fizik përkatësisht juridik.”

Neni 19

Neni 86-a ndryshohet si vijon:

„Për armën nga kategoria B, C dhe D, që posedohet nga personi fizik ose juridik, pa dokument të lëshuar për armë, i paraparë në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për blerje, posedim dhe mbajtje të armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003), organi kompetente lëshon leje për armë, leje për posedimin e armës dhe vërtetim, nëse personi fizik i plotëson kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 dhe paragrafi 2 të këtij ligji, përkatësisht personi juridik i plotëson kushtet nga neni 16 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 të këtij ligji.

Arma nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk guxon të ketë prejardhje nga kryerja e veprës penale, përkatësisht të jetë dedikuar ose përdorur për kryerjen e veprës penale, të mos jete në pronësi të personit tjetër fizik ose juridik dhe shenjat e armës të mos jenë dëmtuar ose shkatërruar.

Lejet nga paragrafi 1 i këtij neni, lëshohen në baze të kërkesës personale të personit fizik ose juridik, që mund të parashtrohet më së voni në afat prej një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Nëse personi fizik nuk i plotëson kushtet nga neni 9 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 dhe paragrafi 2 të këtij ligji, përkatësisht personi juridik nuk i plotëson kushtet nga neni 16 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 të këtij ligji, atëherë organi kompetente e thirr personin fizik, përkatësisht personin përgjegjës të personi juridik, që vullnetarisht ta dorëzojë armën nga paragrafi 1 i këtij neni, në stacionin më të afërt policor të vendbanimi i tyre, përkatësisht vendi i selisë së personit juridik.

Gjate dorëzimit vullnetar të armës nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk do të bëhet identifikimi dhe evidentimi i personave të cilët vullnetarisht e kanë dorëzuar armën.

Kunder personave të cilët vullnetarisht kanë dorëzuar arme nga paragrafi 4 i këtij neni, nuk do të ngritët procedure penale ose për kundërvajtje.

Arma nga kategoria B dhe C, e cila posedohet nga personi fizik ose juridik me dokumentin për armë të paraparë në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për blerje, posedim dhe mbajtje të armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003), mundet vullnetarisht të dorëzohet në stacionin më të afërt policor të vendbanimi i tyre, përkatësisht vendi i selisë së personit juridik, nëse personi fizik ose personi përgjegjës të personi juridik për shkaqe të arsyeshme personale, ka për qëllim që vullnetarisht ta dorëzojë armën."

Neni 20

Neni 86-b ndryshohet si vijon:

„Personat fizikë, përkatësisht juridikë që posedojnë arme nga kategoria A, pa dokument për armë në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për blerje, posedim dhe mbajtje të armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003), thirren që vullnetarisht ta dorëzojnë armën.

Thirrja nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet nga ana e organit kompetent me thirrje publike.

Personat fizikë, përkatësisht personat përgjegjës të personat juridikë nga paragrafi 1 i këtij neni, personalisht paraqiten se posedojnë armë të cilën kanë për qëllim që vullnetarisht ta dorëzojnë në stacionin më të afërt policor të vendbanimit të tyre, përkatësisht të selisë së personit juridik.

Paraqitja e armëve nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet çdo të shtune prej ora 8,00 deri në orën 16,00 në afat prej një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Pas paraqitjes së armëve kryhet dorëzimi vullnetar i armeve nga paragrafi 1 i këtij neni, në mënyrë që personat zyrtarë të autorizuar të njësisë organizative të organit kompetent, e kryejnë marrjen e armës së paraqitur nga vendi ku janë ruajtur këto armë.

Gjate dorëzimit vullnetar të armëve nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk do të bëhet identifikimi dhe evidentimi i personave të cilët vullnetarisht e kanë dorëzuar armën.

Kunder personave të cilët vullnetarisht e kanë dorëzuar armën nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk ka të udhëhiqet procedure penale ose për kundërvajtje."

Neni 21

Pas nenit 86-b shtohet nen i ri 86-v, si vijon:

"Neni 86-v

Për armë koleksioni, që posedohet nga personi fizik pa dokument të lëshuar për armë të paraparë në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për blerje, posedim dhe mbajtjen e armëve ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 25/72, 30/72, 18/76, 26/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/93 dhe 49/2003), organi kompetent lëshon leje për armë koleksioni, nëse personi fizik i plotëson kushtet nga nenet 9, 26-a dhe 33 të këtij ligji.

Arma nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk guxon të ketë prejardhje nga kryerja e veprës penale, përkatësisht të jetë dedikuar ose përdorur për kryerjen e veprës penale, të mos jete në pronësi të personit tjetër fizik ose personit juridik dhe shenjat e armës të mos jenë dëmtuar ose shkatërruar.

Lejet nga paragrafi 1 i këtij neni, lëshohen në bazë të kërkesës së parashtuar personale nga personi fizik."

Neni 22

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për armë.

Neni 23

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për dorëzimin vullnetar dhe grumbullimin e armëve të zjarrit, municionit dhe materieve shpërthyes dhe për legalizimin e armeve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/2003 dhe 9/2004).

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1294.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 мај 2010 година.

Бр. 07-2256/1
20 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 14/2009 и 20/2009), во членот 49 се додава нов став 5, кој гласи:

„Органот за денационализација, односно судот по истекот на рокот од ставот 3 на овој член, за уваженото барање ќе определи надоместок, а ќе врати имот само доколку не настапиле правни или фактички пречки до денот на мериторното одлучување.“

Член 2

Членот 57 се брише.

Член 3

Членот 58 се менува и гласи:
“Против решението на органот за денационализација може да се поведе управен спор.”

Член 4

Членот 64 се менува и гласи:
“Во период од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон заклучно со 7 мај 2003 година, не е дозволено располагање со имотот што е предмет на денационализација, како и искористување на таков имот со кој се создаваат обврски за барателот.

По истекот на периодот од ставот 1 на овој член, без оглед кога е поднесено барање за денационализација, располагањето со имотот што е предмет на денационализација како и искористување на таков имот со кој се создаваат обврски за барателот, е дозволено.

Склучените правни дела и дадените едностранни изјави на волја во периодот од ставот 1 на овој член, а со кои се располагало со имот предмет на денационализација или се искористил таков имот со кој се создале обврски за барателот се ништовни, само доколку поднесеното барање за денационализација до истекот на периодот од ставот 1 на овој член било прилежано во јавната книга за запишување на правата на недвижностите врз основа на акт на органот кој ја води постапката за денационализација.“

Член 5

Одредбите од членовите 1 и 4 на овој закон не се применуваат по предметите по кои барател за денационализација се верски храмови, манастири и вакафи, како и по предметите по кои предмет за денационализација е земјоделско земјиште.

Член 6

Започнатите постапки за денационализација до денот на влегувањето во сила на овој закон за кои не се донесени првостепени решенија, ќе продолжат според одредбите на овој закон.

По предметите по кои постапува надлежната Второстепена комисија на Владата на Република Македонија или за кои се води управен спор се применуваат одредбите на Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 14/2009 и 20/2009).

По предметите од ставот 2 на овој член кои ќе бидат вратени на повторно постапување пред органот за денационализација, се применуваат одредбите на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DENACIONALIZIM

Neni 1

Në Ligjin për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 14/2009 dhe 20/2009), në nenin 49 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

“Organi për denacionalizim, respektivisht gjykata pas skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, për kërkesën e miratuar do të përcaktojë kompensim, ndërsa do ta kthejë pronën, vetëm nëse nuk janë krijuar pengesa juridike ose faktike deri në ditën e vendimmarrjes meritore.”

Neni 2

Neni 57 shlyhet.

Neni 3

Neni 58 ndryshohet si vijon:
“Kundër aktvendimit të organit për denacionalizim, mund të ngritet kontest administrativ.”

Neni 4

Neni 64 ndryshohet si vijon:
“Në periudhën prej pesë vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji përfundimisht me 7 maj 2003, nuk lejohet disponimi me pronën që është lëndë e denacionalizimit, si dhe shfrytëzimi i pronës së atillë me të cilin krijohen obligime për kërkuuesin.

Pas përfundimit të periudhës nga paragrafi 1 i këtij neni, pa marrë parasysh kur është parashtruar kërkesa për denacionalizim, lejohet disponimi me pronën që është lëndë e denacionalizimit si dhe shfrytëzimi i pronës së atillë me të cilën krijohen obligime për kërkuuesin.

Veprat e lidhura juridike dhe deklaratat e dhëna të njëanshme të vullnetit në periudhën nga paragrafi 1 i këtij neni, e me të cilat është disponuar me pronën lëndë e denacionalizimit ose është shfrytëzuar prona e atillë me të cilin janë krijuar obligime për kërkuuesin janë të pavlefshme, vetëm nëse kërkesa e parashtruar për denacionalizim deri në skadimin e periudhës nga paragrafi 1 i këtij neni, ka qenë e regjistruar në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive, në bazë të aktit të organit i cili e udhëheq procedurën për denacionalizim.”

Нени 5

Dispozitat e neneve 1 dhe 4 të këtij ligji, nuk zbatohen për lëndët për të cilat kërkues për denacionalizim janë tempujt fetarë, manastiret dhe vakëfet, si dhe për lëndët për të cilat lëndë e denacionalizimit është toka bujqësore.

Нени 6

Procedurat e filluara për denacionalizim deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, për të cilat nuk janë miratuar aktvendime të shkallës së parë, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

Për lëndët për të cilat procedon Komisioni kompetent i shkallës së dytë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ose për të cilat udhëhiqet kontest administrativ, zbatohen dispozitat e Ligjit për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 14/2009 dhe 20/2009).

Për lëndët nga paragrafi 2 i këtij neni të cilat do të kthehen në procedim të sërishëm para organit për denacionalizim, zbatohen dispozitat e këtij ligji.

Нени 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1295.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО- МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА ВО МАЛЕЗИЈА

I

Г-дин Петар Јовановски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Малезија, со седиште во Њу Делхи.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 51
25 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

1296.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО- МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА ВО ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА НЕПАЛ

I

Г-дин Петар Јовановски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Федерална Демократска Република Непал, со седиште во Њу Делхи.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 52
25 мај 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1297.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работата на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2009 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата под бр.02-158/7 и 02-222/18.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2243/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1298.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/00, 29/03, 43/02, 49/03 и 81/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2010 ГОДИНА И ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2009 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план за 2010 година, бр.УО.ОД.02-66/1-10 и Годишната сметка за 2009 година, бр. УО.ОД.02-77/1-10, на Фондот за осигурување на депозити Скопје, усвоени од Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити Скопје, на седниците, одржани на 12.02.2010 година и 25.02.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2384/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1299.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05, 2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ****Член 1**

Во Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот – Самовработување со кредитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/08), во член 1 став 1 во точката 4, зборовите: „Наташа Стојмановска“ се заменуваат со зборовите: „Зоран Крајоски“.

Во став 2 во точката 1, зборовите „Никола Ташев“ се заменуваат со зборовите: „Виолета Димитриева“.

Во точката 4, зборовите „Јордан Трајковски“ се заменуваат со зборовите: „Перица Врбоски“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2441/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1300.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ ТЕТОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за култура, му престанува користењето на движната ствар со следните карактеристики:

Вид: патничко возило
Марка: Сузуки Витара
Број на шасија: JSAETA01C00113614
Сила во KW: 60
Зафатнина на мотор: 1590 см3
Година на производство: 1990.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на тетовскиот крај Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2596/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1301.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/09).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2737/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1302.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10) и член 8 став 5 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА****Член 1**

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство на хидраулична опрема и услуги ВИТЕК МАКЕДОНИЈА ДОО - Илинден, со седиште во Илинден.

Член 2

Градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 602/3 со површина од 25.526 м2 и дел од КП 25/17 со површина од 7 м2, односно со вкупна површина од 25.533 м2, според Имотните листови за КО Бунарцик и КО Миладиновци, и Геодетскиот Ела-

борат за посебни намени за нумерички податоци бр.1113/1906 од 25.03.2009 година, потврден од Агенција за катастар на недвижности - Центар за катастар на недвижности Скопје, сопственост на Република Македонија, и претставува градежно земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр. 58, локалитет/населено место Илинден, Општина Илинден, издаден од Република Македонија Општина Илинден под бр. 10-420/2 од 04.03.2009 година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1 со технички бр. Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија, од Комисијата при Министерство за транспорт и врски под бр.16-8774/3 од 01.09.2008 година.

Член 3

Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлука, се дава во долготраен закуп, изнесува 50 (педесет) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, со можност за продолжување за уште 45 (четириесет и пет) години.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

Во првите пет (5) години, закупнината за градежното земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 2.553,3 евра за една (1) година, одредено како фиксен износ.

По истекот на првите пет (5) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за земјиштето наведено во член 2 на оваа одлука, ќе се одредува за секоја година посебно, со можност за зголемување на истата, засметувајќи ја официјалната инфлациска стапка во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на промена.

Во моментот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 7.659,9 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на датумот на уплата, кој износ претставува закупнина за првите три (3) години, за што претходно ја известува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

По истекот на првите три (3) години, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште опишано во член 2 од оваа одлука се плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија за што претходно ја известува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2737/3
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1303.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА “ТЕТОВО“

Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона “Тетово“.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Технолошко индустриската развојна зона е: Технолошко индустриска развојна зона “Тетово“.
Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ “Тетово“.

Член 4

За Технолошко индустриската развојна зона “Тетово“ е изготвен Урбанистички проект согласно член 50 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 151/07, и 91/09), а градбите се од втора категорија согласно член 57 став 1 точка 2 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09).

Технолошко индустриската развојна зона “Тетово“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 96 74 75 м², која претставува:

- КП 4, 5/2, 6, 7, 8, 133 и 140, со површина од вкупно 96 26 28 м², опишани во имотен лист број 1196,

- КП 24, со површина од 4847 м², опишана во имотен лист број 1198,

и Геодетскиот елаборат за посебни намени со нумерички податоци за реализација на Технолошко индустриска развојна зона „Тетово“ издаден од Агенцијата за катастар на недвижности со бр.09-7312/4 од 18.05.2010 година и Геодетскиот елаборат за експропријација, одобрен од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Тетово со бр. 1209-517/1 од 13.08.2007 година.

Член 5

Технолошко индустриската развојна зона „Тетово“ се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 6

Технолошко индустриската развојна зона “Тетово“ се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоната во име на Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 8

Заради вршење на работите во врска со управувањето и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони со земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да го дава под закуп согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2747/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1304.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари – 326 (триста дваесет и шест) кревети.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за образование и наука, со кој ќе се уредат правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-2754/1
18 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1305.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштво за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Народен фронт" бр.21, на КП бр.80, зграда 1, влез 1 кат ПР, КО Центар 2, Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 24 автомати за игри на среќа и 3 автомати за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-2276/1
4 мај 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1306.

Врз основа на член 107 став 11 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СУПСТАНЦИИТЕ ЗА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОПИШУВААТ ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА ЕМИСИЈА ВО А-ИНТЕГРИРАНАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат супстанциите за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на емисија во А-интегрираната еколошка дозвола.

Член 2

Супстанциите од член 1 од овој правилник се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2738/5
14 април 2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

Прилог

Супстанции за кои задолжително се пропишуваат гранични вредности на емисија во А-интегрираната еколошка дозвола.

Воздух

1. Сулфур диоксид и други сулфурни соединенија;
2. Азотни оксиди и други азотни соединенија;
3. Јаглерод монооксид;
4. Испарливи органски соединенија;
5. Метали и нивни соединенија;
6. Прашина вклучувајќи фини честички;
7. Азбест (суспендирани честички, влакна);
8. Хлор и негови соединенија;
9. Флуор и негови соединенија;
10. Арсен и негови соединенија;
11. Цијаниди;
12. Супстанции и препарати за кои е докажано дека поседуваат канцерогени или мутагени својства или својства кои можат да влијаат на репродукцијата преку воздух; и
13. Полихлорирани диоксини и полихлорирани фуранни.

Вода

1. Органохалогени соединенија и супстанции кои можат да создадат вакви соединенија во водната средина;
2. Органофосфорни соединенија;
3. Органокалајни соединенија;
4. Супстанции и препарати за кои е докажано дека поседуваат канцерогени или мутагени својства или својства кои можат да влијаат на репродукцијата преку вода;

* Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Европскиот парламент и Советот од 15 Јануари 2008 година за интегрирано спречување и контрола на загадувањето (32008L0001)

5. Перзистентни јаглеводороди и перзистентни и биоакмулирачки органски токсични супстанции;
6. Цијаниди;
7. Метали и нивни соединенија;
8. Арсен и негови соединенија;
9. Биоциди и производи за заштита на растенија;
10. Суспендирани материји;
11. Супстанции кои допринесуваат за еутрофикација (особено, нитрати и фосфати);
12. Супстанции кои имаат неповолно влијание врз билансот на кислородот (а може да се мерат со параметри како што се БПК,ХПК итн.);
13. Супстанции што се од значење за квалитетот на водите и тоа:
 - Алахлор (2-хлоро-N- (2,6-диетилфенил)- N- (метоксиметил) ацетамид) - Alachlor;
 - Антрацен (Anthracene);
 - Атразин (1-хлоро-3 – етиламино-5-изопропиламино-2,4,6-триазин) (Atrazine);
 - Бензен (Benzene);
 - Бромирани дифенилетиер (4) (Brominated diphenylether (4));
 - Пентабромодифенилетиер (Pentabromodiphenylether);
 - Кадмиум и негови соединенија (Cadmium and its compounds);
 - Хлороалкани C10-13 (4) (Chloroalkanes, C10-13 (4));
 - Хлорфенвинфос (Chlorfenvinphos);
 - Хлорпирифос (хлорпирифос-етил) (Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl));
 - 1,2 дихлороетан (1,2-dichloroethane);
 - Дихлорометан (Dichloromethane);
 - Ди (2-етилхексил)фталат (Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP));
 - Диурон (Diuron);
 - Ендосулфан (Endosulfan);
 - Флуорантен (6) (Fluoranthene (6));
 - Хексахлоробензен (Hexachlorobenzene);
 - Хексахлоробутадиен (Hexachlorobutadiene);
 - Хексахлороциклохексан (Hexachlorocyclohexane);
 - Изопротурон (Isoproturon);
 - Олово и негови соединенија (Lead and its compounds);
 - Жива и нејзини соединенија (Mercury and its compounds);
 - Нафтален (Naphthalene);
 - Никел и негови соединенија (Nickel and its compounds);
 - Нонилфенол (Nonylphenol);
 - 4 – нонилфенол (4-nonylphenol);
 - Октилфенол (Octylphenol);
 - 4- (1,1'3,3' – тетраметилбутил) фенол ((4-(1,1',3,3'-tetramethylbutyl phenol));
 - Пентахлоробензен (Pentachlorobenzene);
 - Пентахлорофенол (Pentachlorophenol);
 - Полиароматични јаглеводороди (Polyaromatic hydrocarbons);
 - Бензо(а)пирен (Benzo(a)pyrene);
 - Бензо(б)флуорантен (Benzo(b)fluoranthene);
 - Бензо(г,х,и) перилен (Benzo(g,h,i)perylene);
 - Бензо(к) флуорантен (Benzo(k)fluoranthene);
 - Индено(1,2,3- cd)пирен (Indeno(1,2,3-cd)pyrene);
 - Симазин (Simazine);
 - Трибутилкалајни соединенија (Tributyltin compounds);
 - Трибутилкалај - катјон (Tributyltin-cation);
 - Трихлоробензени (Trichlorobenzenes);
 - Трихлорометан (хлороформ) (Trichloromethane (chloroform)); и
 - Трифлуралин (Trifluralin).

Стакленички гасови

1. Јаглерод диоксид;
2. Метан;
3. Азотни оксиди;
4. Флуоројаглеводороди;
5. Перфлуоројаглероди; и
6. Сулфур хексафлуорид.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1307.**

Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став (1), од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 19.05.2010, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ****Член 1**

Во Правилникот за преносливост на броеви ("Службен весник на Република Македонија" број 135/2006, 57/2007, 145/2007, 87/2008, 17/2009 и 115/2009) по членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

“Член 9-а**Пренесување на број со истовремено
изнајмување на големо на претплатнички линии**

(1) Операторот кој обезбедува јавни говорни телефонски услуги и преку изнајмување на големо на претплатнички линии, а заради овозможување на услугата преносливост на број може во ЦБП да се идентификува како нов оператор со нов оператор код од сегментот 4x каде x може да биде број од 0 до 9, што го доделува Агенцијата по претходно доставено барање од операторот.

(2) Операторот треба да ги извести останатите оператори за начинот на рутирање на сообраќај во рок од 10 дена од денот на доделувањето на бројот (оператор код) од став (1) на овој член. “

Член 2

Пробната работа за пренесување на број со истовремено изнајмување на големо на претплатничка линија на начин утврден во член 9-а од Правилникот за преносливост на броеви изнесува 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр. 11-14/3 Агенција за електронски комуникации
19 мај 2010 година Претседател на комисија,
Скопје **Гордана Ивановиќ, с.р.**

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1308.**

Врз основа на член 57 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година), и чл.9 ст.1 т.13 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007 година) Советот на Јавните обвинители на Република Македонија на седницата одржана на 23.12.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
И ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој Правилник се уредува издавањето, формата и содржината на образецот и постапка за одземањето на легитимацијата на јавните обвинители и членовите на советот на јавните обвинители.

Член 2

За издадените и одземените легитимации се води евиденција.

Легитимацијата се издава на избран јавен обвинител за време на вршењето на јавно обвинителската функција.

На членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија (во понатамошниот текст Советот) легитимацијата се издава за време на траењето на нивниот мандат.

Член 3

Со службената легитимација јавниот обвинител и членовите на советот ги користат посебните права во вршењето на функцијата од чл. 58 од Законот за Јавното обвинителство.

Со службената легитимација јавниот обвинител и членовите на советот се легитимираат пред сите надлежни органи кога ја обавуваат својата функција.

Член 4

Јавниот обвинител и членот на советот кој ја изгубил легитимацијата или на друг начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена писмено го изве-

стува Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, во кое ги изнесува причините поради кои останал без службената легитимација и со тоа се отворила постапка за издавање на нова легитимација, а за старата легитимација во евиденцијата се става забелешка.

Член 5

Јавниот обвинител и членот на советот кој престанал со вршењето на функција веднаш ја предава легитимацијата, преку претпоставениот Јавен обвинител или Председателот на советот, во Советот на Јавните обвинители на Република Македонија кој понатаму ја поништува и става забелешка за тоа.

Во случај на непредавање, а престанал основот по кој е издадена, по службена должност Советот на Јавните обвинители на Република Македонија во рок од 30 дена по престанокот на основот по кој е издадена ја поништува легитимацијата и за тоа го известува надлежниот Јавен обвинител.

Јавниот обвинител и членот на советот кој ги исполнил условите за пензионирање ја задржува легитимација, која предходно е поништена од страна на Советот на страна 2 со печат „Поништено“.

Член 6

Јавно обвинителската службена легитимација е со големина од 7, 5 x 11, 5см.

Кориците на Јавно обвинителската легитимација од надворешната страна се од кожа, во темно сина боја за Јавните обвинители, а во темно бордо боја за членовите на Советот на Јавните обвинители.

На предната страна во горниот дел се наоѓа

грбот на Република Македонија а под него пишува :
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ –

Совет на Јавните обвинители на Република Македонија,

Внатрешната страна на кориците е во бела боја.

Првата внатрешна страна ги содржи зборовите :

“Република Македонија“

„Совет на Јавните обвинители на Република Македонија“

место за фотографија во боја со големина 2, 5 x 3 см, простор каде што се запишува името и презимето на јавниот обвинител, функцијата и назив на Јавното обвинителство, регистарски број на легитимацијата.

Во горниот лев агол е грбот на Република Македонија, а во горниот десен агол е заштитниот знак мечот на правдата со вага. (Образец бр 1).

На јавно обвинителската легитимација се втиснува печатот од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија и потписот на претседателот на Советот или овластено лице.

Втората внатрешна страна на јавно обвинителската легитимација ги содржи следните податоци: матичниот број на Јавниот обвинител, живеалиште, адреса и дата на издавањето.

Над третата внатрешна страна на службената легитимација се наоѓа следниот текст:

„Совет на Јавни обвинители на Република Македонија“.

Член 7

Обрасците број 1 и 2 се составен дел на овој Правилник.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Службените легитимации издадени на јавните обвинители пред влегувањето во сила на овој Правилник ќе се заменат во рок од 1 (една) година, а издадените да се вратат преку надлежните Јавни обвинители до Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за образецот и постапката за издавање и одземање на службените легитимации на јавните обвинители и службените лица во јавните обвинителства и на службените лица во Министерството за правда – сектор за правосудство, (“Службен весник на РМ“ бр. 34/96, 50/96), а кои се однесуваат за службените легитимации на јавните обвинители.



Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија

Претседател

Елена Гошева, с.р.






РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Совет на јавните обвинители на Република Македонија

Име

Презиме

Работно место




рег. бр. на
легитимација

на работа:

ЕМБ

Живеалиште:

Дата на издавање:



1309.

Врз основа на член 21 став 4 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/2007), Советот на Јавните обвинители на Република Македонија на седницата одржана на 25.09.2008 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТАТА И ПОСТАПУВАЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на вршењето на надзорот над работата и постапувањето по конкретни предмети на пониските јавни обвинителства (во понатамошниот текст надзорот).

Член 2

Повисокото јавно обвинителство врши надзор над работата на пониските јавни обвинителства.

Јавното обвинителство на Република Македонија врши надзор на работата на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Член 3

Вишите јавни обвинителства во Скопје, Битола, Штип и Гостивар вршат надзор над работата на основните јавни обвинителства за подрачјето за кое според законот се надлежни да постапуваат.

Член 4

Надзорот на повисокото јавно обвинителство над работата на пониските јавни обвинителства и надзорот на Јавното обвинителство на Република Македонија над работата на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе се врши согласно годишниот распоред за работа, кој го донесува јавниот обвинител на јавното обвинителство кое што го врши надзорот.

Член 5

Надзорот ќе се врши најмалку два пати во годината, вообичаено кон крајот на првото полугодие и крајот на тековната година, а по потреба и повеќе пати, по оценката на повисокото јавно обвинителство.

Член 6

Целта на вршењето на надзорот е утврдување на:
– ажурност и уредност во приемот, заведувањето, распределбата и постапувањето по предметите и други писмена;
– почитување на законските рокови за изготвување на одлуките;
– квалитетот на одлуките;
– професионално и активно учество на јавниот обвинител во сите фази на постапката.

Член 7

Надзорот ќе се извршува со вршење на увид во административното и предметното работење на обвинителството во кое што се врши надзорот.

Член 8

Надзорот го извршуваат работни групи определени од страна на јавниот обвинител на јавното обвинителство кое што го врши надзорот.

Во овие работни групи секогаш учествува јавниот обвинител определен како координатор за јавното обвинителство во кое што се врши надзорот определен со годишниот распоред за работа на јавното обвинителство кое што го врши надзорот, и јавен обвинител од Јавното обвинителство на Република Македонија.

Член 9

На денот на надзорот, јавниот обвинител на јавното обвинителство во кое што се врши надзорот е должен да биде присутен, да обезбеди присуство на јавните обвинители од тоа обвинителство, како и да обезбеди други услови за нормално и непречено извршување на надзорот.

Член 10

По извршениот надзор јавното обвинителство кое што го врши надзорот е должно да изготви писмен извештај со сите констатации од надзорот. Составен дел на овој извештај се и констатациите од извршениот надзор од страна на јавниот обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија.

Еден примерок од извештајот се доставува до јавното обвинителство во кое е извршен надзорот и до Јавниот обвинител на Република Македонија.

Член 11

Јавното обвинителство во кое што е извршен надзорот доколку има конкретни забелешки на изготвениот писмен извештај може за тоа писмено да го известат Јавниот обвинител на Република Македонија.

Член 12

Повисоките јавни обвинителства, како и Јавното обвинителство на Република Македонија секогаш може да бара јавниот обвинител на пониското јавно обвини-

телство, како и од Основниот јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција, да достават конкретни податоци по конкретни предмети како во поглед на ажурноста во постапувањето, видот на одлуките и слично.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 13**

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

1310.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија, врз основа на чл.72 ст.4 од Законот за Јавното Обвинителство и чл.36 ст.2 од Деловникот за работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на четвртата седница одржана на 12.09.2008 година, донесе:

**П РА В И Л Н И К
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ОДГОВОРНОСТ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ****1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој Правилник се уредува постапката за утврдување на дисциплинската повреда и нестручно и несовесно вршење на функцијата Јавен обвинител.

Член 2

Постапката за утврдување на дисциплинска повреда и на нестручно и несовесно вршење на функцијата на Јавниот обвинител ја спроведува Комисија во состав од пет члена, формирана од Јавниот обвинител на Република Македонија.

Член 3

Постапката се поведува кога постои основано сомневање дека Јавниот обвинител сторил дисциплинска повреда утврдена со чл.69 и чл.70 од Законот за Јавно обвинителство и поради нестручно и несовесно вршење на функцијата Јавен обвинител, утврдено со чл.71 од Законот за Јавно обвинителство.

Член 4

Предлог за поведување постапка за утврдување на одговорност на Јавниот обвинител од член 1 се поднесува во рок од 30 дена од денот на дознавањето, но не подолго од 2 години од денот кога повредата е сторена.

Член 5

Постапката се спроведува законито, ажурно и доверливо на начин со кој не се нарушува честа и достоинството на јавниот обвинител.

Член 6

Постапката за утврдување на дисциплинска повреда и на нестручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот обвинител ја спроведува Комисија од 5 члена.

Комисијата ја формира Јавниот обвинител на Република Македонија од редот на избраните јавни обвинители со мандат од четири години во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој Правилник.

Стручно административните работи на Комисијата ги извршува секретар на Комисијата кој го именува Јавниот обвинител на Република Македонија од редот

на раководните и стручните државни службеници во Јавното обвинителство на Република Македонија, во рок пропишан со став 2 од овој член.

Комисијата на првата конститутивна Седница која ќе се одржи најдоцна во рокот пропишан во став 2 од овој член избира претседател, од редот на своите членови, со мандат од две години, без право на повторен избор, со мнозинство гласови од вкупниот број членови, со јавно гласање.

Комисијата своите одлуки ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови, со јавно гласање.

На советувањето и гласањето присуствува Секретар на Комисијата и за тоа води записник.

Член 7

На барање за иземање од постапување во постапката за утврдување дисциплинска одговорност и на нестручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот обвинител, поднесено од Претседателот, членовите на Комисијата од Јавниот обвинител спрема кој се води постапката, одлучува Јавниот обвинител на Република Македонија.

Во случај на спреченост на претседателот или на член на Комисијата за постапување во одредена постапка, Јавниот обвинител на Република Македонија делегира друг член.

Член 8

Предлог за поведување на постапка за дисциплинска одговорност поднесуваат:

- Јавниот обвинител на Република Македонија за сите јавни обвинители;
- Виш јавен обвинител на Република Македонија за јавните обвинители во Вишото јавно обвинителство, за Основен јавен обвинител и јавни обвинители во тие обвинителство, од своето подрачје;
- Основен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за јавните обвинители во тоа обвинителство;
- Основен јавен обвинител, за основни јавни обвинители во Обвинителството со кое раководи.

Член 9

Комисијата е должна во рок од 15 дена од приемот на предлогот да постапи по истиот.

Пред поведување на постапката Комисијата по приемот на предметот, без одлагање ќе побара од Јавниот обвинител против кого е поднесен предлогот за поведување на постапката писмено да се изјасни за наводите во предлогот во рок од 5 дена по известувањето.

Член 10

Ако Комисијата оцени дека не постои основано сомнение за сторена дисциплинска повреда и на нестручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот обвинител, ќе донесе заклучок со кој ќе констатира дека нема да се поведе постапка.

Комисијата примерок од заклучокот доставува до подносителот на предлогот и до јавниот обвинител против кого е поднесен предлогот за поведување на постапката.

Против заклучокот на Комисијата подносителот на предлогот има право на приговор, во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот до Советот на јавните обвинители.

Советот на јавните обвинители е должен во рок од 30 дена да донесе решение по поднесениот приговор, со кое ќе го потврди или преиначи заклучокот.

Кога заклучокот е преиначен, со своја одлука Советот ќе ја задолжи Дисциплинската комисија да донесе решение за поведување на дисциплинска постапка.

Член 11

Ако Комисијата оцени дека предлогот е основан, ќе донесе решение за поведување на дисциплинска постапка.

Решението од став 1 на овој член содржи: причини поради кои се поведува постапка и дејствијата што Комисијата ќе ги спроведе за дисциплинската одговорност и нестручно и неосвесно вршење на функцијата јавен обвинител.

Примерок од решенијата се доставува до Јавниот обвинител против кого е поведена постапката и на подносителот на предлогот.

Член 12

Комисијата по поднесениот приговор води расправа.

На расправата се покануваат да присуствуваат подносителот на предлогот и Јавниот обвинител против кој се води дисциплинска постапка, за да се произнесат по фактите и околностите кои што се релевантни за одлучувањето.

Комисијата ќе одржи расправа и доколку поканетите лица не се присутни, а уредно се повикани.

Ќе се смета дека лицата од став 2 се уредно поканети, доколку Комисијата достави известување - покана до обвинителството во кое ја вршат функцијата и препорачано на адресата на живеење, независно од тоа дали лично ја примиле поканата.

Комисијата ги прибира потребните списи, врши увид во списи и спроведува други дејствија заради утврдување на факти и околности во врска со дисциплинската повреда и на нестручно и несовесно вршење на функцијата Јавен обвинител и им дава можност на присутните лица на расправата од став 2 на овој член, доколку се присутни да се произнесат по сите околности и факти.

Член 13

По изведувањето на сите докази, Комисијата со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови, кога ќе утврди дека не е сторена дисциплинска повреда или нема нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител, ќе донесе решение за запирање на постапката.

Решението за запирање на постапката се доставува до Јавниот обвинител против кој се води постапката и на подносителот на предлогот.

Член 14

Ако Комисијата со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови утврди дека е сторена дисциплинска повреда и нестручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот обвинител, ќе донесе решение.

Со решението Комисијата ќе изрече и една од пропишаните санкции од чл.73 од Законот за Јавното обвинителство, со образложение за сите релевантни факти на кои е засновано решението.

Член 15

При изрекувањето на дисциплинските мерки од член 14 од овој правилник, Комисијата секогаш ќе ги има во вид следниве околности: бројот и тежината на сторените повреди и нивните последици, степенот на одговорност, околностите под кои е сторена повредата, дотогашната работа и однесувањето на јавниот обвинител, како и сите други околности кои можат да влијаат на видот на одлуката, вклучително и кооперативноста што ја покажал јавниот обвинител во текот на дисциплинската постапка.

Член 16

На решението на Комисијата, лицето против кое се води постапка и подносителот на предлогот, во рок од 8 дена имаат право на жалба до Советот на јавните обвинители.

Член 17

Одлуката по жалба, Советот ја донесува со јавно гласање со мозинство гласови од вкупниот број на членови.

Доколку се работи за изречена дисциплинска мерка разрешување од функцијата јавен обвинител, Советот одлуката ја донесува со двотретиноско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Доколку е изречена мерка разрешување од функцијата јавен обвинител, Советот донесува посебно решение со кое се констатира престанокот на функцијата.

Одлучувајќи по жалба Советот може да ја укине, преиначи, измени или потврди одлуката на Комисијата.

Член 18

Против одлуката на Советот со која е изречена мерка разрешување од функцијата, разрешениот јавен обвинител има право да поведе управен спор пред надлежниот суд.

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ**Член 19**

Изменувањето и дополнувањето на овој член се врши во постапка и на начин што важат за неговото донесување.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 20**

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за дисциплинска одговорност и утврдување на нестручно вршење на работата и покажување на незадоволителни резултати на јавните обвинители и на замениците јавни обвинители.

Член 21

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р

1311.

Врз основа на чл. 53, чл.54 и 56 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/07) Советот на јавните обвинители на Република Македонија на седицата одржана на 04 .09.2008 година го донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
ВО СТРУЧНА СЛУЖБА ВО СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.**Општи одредби****Член 1**

Со овој правилник се уредува вкупниот број, распоред и опис на работните места, потребите за вршење на работите од надлежност на Стручната служба на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, како и посебните услови за вршење на работите.

Член 2

Работните места се утврдуваат врз основа на видот, сродноста и поврзаноста на работните должности.

Звањата се одделните работни места во Стручната служба на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се определуваат врз основа на обемот, тежината и сложеноста на работните должности, во согласност со Законот за државни службеници.

Член 3

Работните места утврдени со овој правилник се основа за вработување и за распоредување на државни службеници на други работници во Советот на јавните обвинители.

Член 4

Работниците што вршат работни задачи на работните места Секретар, Возач- доставувач и Хигиеничар немаат статут на државни службеници и за нив важат опишаните прописи за работни односи.

Член 5

Во Стручната служба на Советот на јавните обвинители предвидени се следните работни места:

ред. број	Назив и звање на работното место	Број на извршители	Вид и степен на стручна подготовка	Работно искуство во структурата
1	Секретар	1	Правен факултет со положен правосуден испит	Четири години работен стаж по полагање на правосуден испит
2	Советник за правни работи	2	Правен факултет со положен правосуден испит	Три години на правни работи по полагање на правосуден испит
3	Виш соработник за правни работи	1	Правен факултет со положен правосуден испит	Две години на правни работи по полагање на правосуден испит
4	Советник за материјално финансиско работење	1	Економски факултет	Две години во структурата
5	Самостоен референт-технички секретар на Претседателот на Советот	1	Вишо или средно образование со познавање на Англиски јазик	Една година во структурата
6	Самостоен референт-уписничар	1	Средно образование	Три години во структурата
7	Референт-Технички секретар	1	Средно образование	Три години во структурата
8	Возач-доставувач	1	Средно образование	Три години во структурата
9	Самостоен референт Приемник-експедитор	1	Средно образование	Над три години
10	Самостоен референт Архивар	1	Средно образование со положен возачки испит Б категорија	Над три години

II. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Член 6

Секретар

Главни работни должности:

Секретарот ги извршува следните работи и задачи:

- Раководи со Стручната служба во Советот на јавните обвинители.
- му помага на претседателот на Советот на јавните обвинители во вршење на работата,
- помага на претседателот на Советот на јавните обвинители во подготвувањето и организирањето на седниците,
- присуствува на седниците на советот и води записник,
- организира вршење административни работи во Советот,
- ги следи прописите за статусот на државните службеници и за секоја промена го известува претседателот на Советот,
- дава упатства за работа на државните службеници и вработените во Советот кој не се со статус државни службеници
- ги следи и се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците и упатствата кои ги донесува Советот,
- прима странки по овластување на претседателот на Советот и го известува за нивните барања,
- го води ажурирањето на евидентните листови за оценка на работата на јавните обвинители,
- врши и други работи и задачи по налог на Претседателот на Советот и за својата работа одговара пред него.

Посебни услови:

Секретар на Советот на јавните обвинители може да биде лице кое е дипломиран правник, што ги исполнува општите услови определени со законот за заснованост на работен однос во државен орган, со положен правосуден испит и кое има најмалку четири години работен стаж по полагање на правосуден испит.

Член 7

СОВЕТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Главни работни должности:

Советникот за правни работи самостојно извршува најсложени стручни работи и задачи и тоа:

- конституирано ги следи законите и другите прописи во врска со уредувањето на прашања од областа во која што работи
- врши стручна обработка на прашања кои се означени на примената на законските одредби
- изготвува анализи и информации и други материјали за следење на практиката по предмети по кои постапува Советот на јавните обвинители
- учествува на советувања, семинари и други видови стручно усовршување
- врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери претседателот, членовите на Советот на јавните обвинители и секретарот.

Посебни услови:

- степен на образование: VII/1- правен факултет, положен правосуден испит
- работно искуство во струката: 3 години на правни работи по положен правосуден испит.

ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

Член 8

Главни работни должности:

Вишиот соработник за правни работи извршува сложени стручни работи и задачи и тоа:

- проучува предмети истите ги реферира на Претседателот или членовите на советот на јавните обвинители

- конституирано ги следи законите и другите прописи во врска со уредувањето на прашања од областа во која што работи

- учествува во изготвување на анализи, информации и извештаи

- врши прибирање и обработка на податоци потребни за нивно изготвување

- ја следи примената на меѓународните договори кои РМ ги ратификувала

- учествува на советувања, семинари и други видови стручно усовршување како и ги следи прописите, јавнообвинителската и судската пракса

- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од страна на Претседателот и членовите на Советот на јавните обвинители.

Посебни услови:

- степен на образование: VII/1- правен факултет, положен правосуден испит

- работно искуство во струката: 2 години на правни работи по положен правосуден испит.

СОВЕТНИК

за материјално финансиско работење

Член 9

Главни работни должности:

Советникот за материјално финансиско работење ги извршува следните работи и задачи:

- ги следи прописите од областа на материјалното и финансиското работење и за секоја промена го известува Претседателот на Советот на јавните обвинители
- врши работи од финансиска природа во Советот на јавните обвинители
- сочинува предлог финансиски план за обезбедување на средства од Буџетот
- сочинува предлог финансиски план за користење на средствата
- врши сметководствени и благајнички работи за потребите на Советот
- посетува стручни семинари заради постојано едуцирање и стручен напредок
- врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери Претседателот или членовите на Советот на јавните обвинители и секретарот.

Посебни услови:

- степен на образование: VII/1- економски факултет
- работно искуство во струката: 2 години.

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ - ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ

Член 10

Главни работни должности:

Самостојниот референт - Техничкиот секретар на Претседателот на советот ги извршува следните работни задачи:

- ги води тековните работи на Претседателот на советот;
- се грижи за неговите задолженија пред државните органи, нивните работни тела како и кај други органи, организации и заедници;
- врши подготвителни работи во врска со организирање на состаноци кај Претседателот на советот и на седниците на Советот;
- го води деловниот протокол - Уписник "А", "ДОВ" и "СОД", ја обезбедува документацијата по тие уписници, ја предава на Претседателот на советот, завршените предмети ги архивира;
- отчукува на компјутер доверливи документи;
- ги упатува лицата што бараат прием кај Претседателот на советот;

- прима пораки и врши телефонски разговори за потребите на Претседателот на советот;
- ја прима, средува и испраќа поштата на Претседателот на советот и изготвените информативни, аналитички материјал, извештаи и билтени на адресарите;
- води евиденција за дневен печат, списанија и други печатени публикации кои се дадени на привремено користење на вработените и врши и други работи и задачи по налог на Претседателот на советот.

Посебни услови:

- степен на образование: VI или IV
- други работни способности: познавање на англиски јазик
- работно искуство во струката: 1 година.

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ-УПИСНИЧАР

Член 11

Главни работни должности:

Самостојниот референт-уписничар ги извршува следните работи и задачи:

- води соодветни уписници, регистри и други помошни книги
 - оформува предмети по папки
 - заведува предмети во интерни доставни книги, ги предава предметите на членовите на Советот, задолжува и раздолжува со истите, ги опслужува членовите на Советот.
 - ги разведува предметите и ги средува на соодветно место
 - става соодветни архивски знаци за чување на архивата.
 - архивира и експедира предмети, вади податоци за месечни, шестомесечни и годишни извештаи
 - врши и други работи и задачи по налог на Претседателот и членовите на Советот на јавните обвинители, и секретарот.
- Посебни услови:
- степен на образование: IV степен
 - работно искуство во струката: 3 години.

РЕФЕРЕНТ-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Член 12

Главни работни должности:

Референт-технички секретар ги извршува следните работи и задачи:

- собира и средува документи и податоци
- врши административни работи за тековните проблеми на Советот на јавни обвинители
- ги опслужува членовите на советот за отчукува текстови на компјутер по сите предмети кои се во работи на Советот, годишни извештаи, повремени билтени, анализи, осврти и информации, правење на препис и попис на списи, врши и други дактилографско-технички работи.
- прима и пренесува пораки во врска со вршењето на работата на Советот.
- уредно го одржува компјутерот и принтерот и други средств за работа со кој е задолжен
- врши и други работи и задачи кои ќе му ги довери Претседателот и членовите на Советот, и секретарот.

Посебни услови:

- степен на образование: IV
- работно искуство во струката: 3 години.

Вработени кои вршат административно-технички и помошни работи

ВОЗАЧ-ДОСТАВУВАЧ

Член 13

Возачот-доставувач ги извршува следните работи и задачи:

- управува со службеното патничко возило по налог на Претседателот на Советот

- се грижи за елементарно одржување на патничкото возило во исправна состојба како и за хигиената на истото

- врши ситни поправки на возилото, менува масло, врши дотур на гориво.

- носи и превзема пошта и предава на пошта и од други правосудни органи, списи, вредносни пратки и друго

- работи на умножување на материјали

- секој месец дава извештај за поминат пат со патничкото возило, потрошеното гориво и масло и материјалите што ги потрошил за ситни поправки на возилото.

- ги врши сите курирски работи кои произлегуваат од видот и карактерот на работа во Советот

- врши и други работи и задачи по налог на Претседателот на Советот, членовите на Советот и секретарот.

Возач-доставувач во Советот на јавните обвинители може да биде лице кое е има завршено средно образование и кое има најмалку три години работно искуство во струката.

ХИГИЕНИЧАР

Член 14

Хигиеничарот ги извршува следните работи и задачи:

- ги чисти одредените простории по распоред и се грижи за хигиената

- го чисти и одржува мебелот и инвентарот, теписите и другите средства кои стојат на располагање за олеснување на работата и при евентуален дефект ги известува вработените

- ја одржува хигиената пред зградата

- по потреба врши определени курирски работи.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Правилникот влегува во сила од денот на неговото донесување, по добиена писмена согласност од Агенцијата за државни службеници, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија

Претседател,
Елена Гошева, с.р.

1312.

Согласно чл.53 т.3 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, го донесувам следниот

А К Т ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува внатрешната организација и начинот на работењето на Советот на Јавните обвинители во Република Македонија (во понатамошниот текст Советот), водењето на уписниците, постапувањето со списите, како и други прашања во врска со работењето на Советот.

Член 2

Со внатрешното работење се обезбедува законито и ефикасно работење на Советот како самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на Јавните обвинители и извршувањето на нивната функција.

Член 3

Претседателот на Советот и членовите ја обезбедуваат примената на Правилникот.

Претседателот и членовите на Советот, државните службеници и другите вработени во Советот на јавните обвинители, во рамките на својот делокруг, непосредно го применува Правилникот.

Член 4

Заради остварување на принципот на транспарентност на Советот на јавните обвинители, преку печатот и другите средства за јавно информирање ја известува јавноста за прашања од своја надлежност.

Информациите за јавноста ги дава Претседателот на Советот или од него овластен член на Советот.

ПОСТАПУВАЊЕ СО ПИСМЕНА УПАТЕНИ ДО СОВЕТОТ**Член 5**

За работите и задачите од својата надлежност Советот на Јавните обвинители прима пријави за избор на Јавни обвинители, поднесоци, барања, преставки и други поднесоци од граѓани.

Член 6

Писмената се примаат во текот на работното време. Овластениот државен службеник или друг вработен за прием на писмена, кој од оправдани причини ќе ја прекине работата, ќе обезбеди соодветна замена.

Вон работното време, како и во деновите кога Советот не работи, се примаат само телеграми, факсови, електронска пошта и други писмена од итна природа.

Член 7

Овластениот државен службеник или друг вработен задолжен за прием на писмената непосредно од странките неможе да го одбие приемот на писмената, упатени до Советот.

Ако списокот содржи формални недостатоци, државниот службеник или друг вработен ќе укаже на тоа и ќе побара недостатоците да бидат отстранети.

Ако странката и покрај укажувањето бара писмено то да биде примено, државниот службеник или друг вработен ќе го прими и укажувањето ќе го забележи на писменото.

Член 8

Државниот службеник или друг вработен определен за прием, го потврдува приемот на поднесокот со ставање на приемен штембил на копиите од писменото.

Член 9

Приемот на писмената од државни органи и други правни лица, се потврдуваат со ставање на читлив датум и потпис во доставна книга, на доставница, на повратница или на копиите од писменото ако тоа е приложено.

Член 10

Приемот на писмената, упатени до Советот на Јавните обвинители преку пошта и превземањето на поштата од поштенските прегради и електронската пошта, го врши овластен службеник или друг вработен.

Ако пратката со означена вредност или препорачана пратка е оштетена, овластениот државен

Ако пратката со означена вредност или препорачаната пратка е оштетена, овластениот државен службеник или друг вработен ќе го одбие приемот и ќе бара од поштата нејзината состојба и содржина да се утврди комисијски, а потоа пратката заедно со запсникот ќе ја прими.

Член 11

Обичната пошта примена во затворен плик ја отвара Претседателот на Советот.

Поштата означена лично до член на Советот ја отвара тој.

Член 12

По приемот на целокупната пошта со своја резолуција ја распоредува Претседателот на Советот и ја враќа до овластениот државен службеник за прием на пошта.

ОФОРМУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ПОСТАПУВАЊЕ**Член 13**

За работите од својата надлежност и за превземените дејствија за кој што е надлежен Советот на јавните обвинители се оформуваат предмети.

Член 14

Овластен државен службеник или друг вработен ги распоредува предметите според утврдениот распоред на работа на членовите на Советот на Јавните обвинители.

Примените и рапоредените поднесоци се заведуваат во соодветни уписници по датум на приемот.

Ако поради бројноста на примените поднесоци или од други оправдани причини неможат да бидат заведени истиот ден кога се примени ќе се заведат најдоцна наредниот работен ден.

Член 15

Поднесоците заведени во уписниците добиваат соодветната обвивка на која на горниот лев агол од насловна страна се внесува, „Совет на Јавните обвинители на Република Македонија“ и бројот на предметот, на средината податоците за предметот, а на долниот дел од левиот агол, кога е донесена одлуката.

Член 16

Предавањето на предмети и списи од писарницата на Советот на јавни обвинители до Претседателот или членовите на Советот се врши преку внатрешна доставна книга.

Член 17

По донесување на одлука по предметот, Претседателот или членот на Советот што постапувал по предметот, истиот го враќа во писарницата, каде во книгата со која му е доставен предметот се заведува датумот на враќање.

Член 18

По враќањето на предметот во писарницата, истиот се разведува во соодветниот уписник.

Доставувањето на одлуката се врши со доставна книга или преку пошта.

Член 19

Државните службеници или другите вработени во писарницата се грижат работата со предметите да се врши правилно, уредно и навремено.

Известувања од писарницата може да даде државниот службеник, само по претходно одобрение на Претседателот на Советот.

Член 20

Предметите, службените материјали, печатите, штемблите и останатиот канцелариски прибор се чуваат заклучени.

Работните простории по завршување на работното време се заклучуваат.

АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТИ**Член 21**

Архивирањето на предметите се врши врз основа на писмена наредба на Претседателот или членовите на советот.

Предметите кои се чуваат во Архива мора да бидат заштитени од влага и пожар и обезбедени од оштетување и уништување.

Член 22

Пред да се архивираат се проверува дали сите списи во предметот хронолошки се наредени и дали предметот е завршен.

Член 23

Завршените предмети се средуваат според видот на предметот и според редните броеви ознаката на списите од одделните уписници и во посебни фасцикли.

На обвивката на фасциклата, на предната страна се става скратена ознака, годината на предметот и неговиот број.

Предметите ставени во архива ќе се издаваат на друг орган, само по писмено одобрение од Претседателот на Советот.

ВОДЕЊЕ УПИСНИЦИ

Член 24

Уписници се водат во писарницата на Советот на јавни обвинители.

Уписниците се водат одделно според видот на предметите.

Уписниците се водат така што во секое време да може од нив да се утврди каде и во која фаза се наоѓа одредениот предмет.

Уписниците по завршеното работно време се чуваат заклучени.

Доколку е воведена информатичка технологија уписниците се водат по електронски пат.

Член 25

Уписниците се сосостојат од потребен број листови на пропишани образци сврзани во книга со тврди корици. На корицата се става ознака и година на која уписникот се однесува.

Заведувањето во уписниците се врши хронолошки.

Секој предмет во уписникот до завршувањето се води под ист број.

Член 26

Одделени уписи не можат да се бришат ниту на друг начин да се поништуваат. Ако некој предмет е погрешно заведен ќе се прецрта со црвен молив, со која линија од горе десен спрема долен лев агол, а во рубриката на забелешки се става ознака „погрешно заведено“.

Член 27

Уписниците се заклучуваат на секоја календарска година.

Заклучувањето се врши така што по последниот запишан реден број се става констатација која содржи: ден, месец и година на заклучување, реден број на последно запишување со потис од Претседателот на Советот.

ВИДОВИ УПИСНИЦИ И СЛУЖБЕНИ КНИГИ

Член 28

Во Советот на Јавните обвинители се водат уписници:

-Уписник „А“ , во кој се заведуваат сите административни акти донесени и примени во Советот;

-Уписник „ДОВ“ , во кој се заведуваат доверливите предмети или писма упатени од или до Советот;

-Уписник „РО“ , во кој се заведуваат сите преставки поднесени до Советот;

-Уписник „СОИ“, во кој се заведуваат сите избори на Јавните обвинители,

-Уписник „СОР“ , во кој се заведуваат сите разрешувања и престанок на функцијата Јавен обвинител ;

-Уписник „СОД“, во кој се заведуваат сите дисциплински постапки поради нестручно и несовесно вршење на јавнообвинителската функција,

-Уписник „СОЖ“, во кој се заведуваат сите жалби против првостепени дисциплински постапки и одлуки, и

-Уписник „СПЛ“, во кој се заведуваат персоналните листи на Јавните обвинители.

Член 28-а

За издадени службени легитимации на членовите на Советот на јавните обвинители во Република Македонија се води Книга за евиденција-СЛ.Ев.

ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНА И СЛУЖБЕНА ТАЈНА

Член 29

Претседателот и членовите на Советот на Јавните обвинители, државните службеници и другите вработени се должни да ја чуваат државната и службената тајна без оглед како ја дознале од работата на Советот.

Под државна тајна се подразбира се она како државна и службена тајна е определена со закон и друг пропис, а особено:

-Податоците за работа и одлуки по конкретни предмети кој биле во работа во Советот на јавните обвинители од сите уписници;

Податоци, одлука и мислења од Седницата на Советот на Јавни обвинители.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Доколку со овој Правилник не се регулирани одредени прашања ќе се применуваат одредбите од Законот за Советот на Јавните обвинители.

Член 31

Правилникот влегува во правна сила од денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Совет на јавните обвинители на
Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

1313.

Врз основа на член 12 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, Советот на Јавните обвинители на Република Македонија на седницата одржана на 22.08.2008 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (пречистен текст)

I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник се уредуваат прашањата на постапката и начинот на работа на Советот на јавните обвинители на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот) како и други прашања од надлежноста на Советот.

Член 2

Седиштето на Советот е во Скопје.

На зградата во која се наоѓа Советот се истакнува натпис „Совет на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје“.

Член 3

Советот има свој печат, штембил и приемен штембил.

Печатот има облик на круг со пречник од 32 мм, и со пречник од 25мм кои го содржат грбот на Република Македонија, а околу него е напишано: Република Македонија - Совет на јавните обвинители на Република Македонија – Скопје.

Штембилот има правоаголен облик со димензии 50х30 мм на кој се наоѓа грбот на Република Македонија и натпис: Република Македонија – „Совет на јавните обвинители на Република Македонија, број, место, датум и година – Скопје“.

Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, решенијата и другите акти што ги донесува Советот.

Приемниот штембил има правоаголен облик со димензии 65.30 мм, над кој се наоѓа натпис „Република Македонија – Совет на јавните обвинители на Република Македонија - Скопје“, а во средината во определените графи се наоѓаат зборовите „примено“, „организациска единица“ и „број“.

Приемниот штембил се става на сите поднесоци што се доставуваат до Советот.

Член 4

Со печатот, штембилот и приемниот штембил ракува работник кој е вработен во Советот и назначен од секретарот на Советот и е одговорен за нивната употреба.

II

НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ

Член 5

За прашањата од својата надлежност утврдени со уставот и законот, Советот одлучува на седница.

Член 6

Седницата со одлука ја свикува и со неа раководи Претседателот на Советот.

На седницата на Советот покрај членовите присуствува и секретарот на Советот. По одлука на Советот, на седницата можат да присуствуваат и други лица.

Советот одржува седница најмалку два пати во месецот, секоја прва и трета среда во месецот, а по потреба и повеќе пати.

Претседателот е должен да свика седница и по предлог на најмалку 4 членови на Советот. Барањето за закажување на седница ги содржи прашањата по кои се бара да се расправа на седницата.

Одлуката за свикување на седница со предлогот на дневниот ред и со материјалите до членовите на Советот по правило се доставуваат по пошта или по електронски пат (е-маил) најмалку 3- дена пред одржување на седницата.

По исклучок седница може да биде закажана и одржана и во пократок рок од утврдениот со став 5 на овој член.

Член 7

За работата на седницата на Советот се води записник. Записникот го води секретарот на Советот. Во случај на отсутност или спреченост на секретарот, записникот го води лице што ќе го определи Советот.

Записникот содржи: време, датум и место на одржување на седницата, присутни членови на Советот, дневен ред, изјаснување на членовите по дневниот ред, учесници во расправата и нивните дискусии, донесени одлуки, решенија и заклучоци.

Донесените одлуки, решенија и заклучоци се изготвуваат во писмена форма најдоцна до 3- дена по завршувањето на Седницата.

Примерок од записникот се доставува до членовите на Советот, кои можат да дадат забелешки за записникот на седница на Советот на која се разгледува истиот.

Советот го разгледува и усвојува записникот на седницата која следи по онаа за која истиот се однесува.

Усвоениот записник го потпишуваат претседателот на советот и секретарот.

Член 8

Седницата на советот може да се одржи ако е присутно мнозинството од вкупниот број на членови.

Советот одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.

Членовите на Советот редоследно гласаат според азбучниот ред на нивните презимиња.

Седниците на Советот се од јавен карактер, освен кога Советот ќе донесе одлука дека седницата ќе биде од затворен карактер.

Член 9

На Седниците на Советот членовите на Советот седат по следниот редослед:

Претседателот на Советот седи на централното место на масата, од десната страна седи неговиот заменик, а потоа Јавниот обвинител на Република Македонија, а од левата Министерот за правда. Од десната страна до Јавниот Обвинител на Република Македонија седат членовите на Советот избрани од редот на јавните обвинители и тоа по рангот на обвинителството од кое се избрани. Ако повеќе обвинители се од обвинителство кое е од ист ранг, предност има повозрасниот член на Советот. Од левата страна до Министерот за Правда седат по редослед по кој се избрани членовите на Советот што ги избрало Собранието на Република Македонија.

Член 10

Претседател на Советот

Советот на седница избира претседател од редовите на членовите на Советот, од редот на избраните јавни обвинители, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови со тајно гласање.

Кандидат за претседател на Советот може да предложи секој член на Советот.

Постапката ја спроведува тричлена комисија која ја избираат членовите на Советот од своите редови.

Ако ниту еден кандидат не го добие потребното мнозинство, постапката за избор се повторува.

Ако има повеќе од два кандидати и доколку ниту еден не го добие потребното мнозинство на гласови, се спроведува и втор круг на гласање. Во вториот круг на гласање одат двајцата кандидати со најмногу добиени гласови во првиот круг на гласање.

Ако никој од кандидатите ниту во вториот круг на гласање не го добие потребното мнозинство, постапката за избор се повторува.

Мандатот на претседателот на Советот трае 2 години, без право на повторен избор.

На предлог на претседателот на Советот на истата седница на која се избира претседател, Советот избира и заменик на претседателот на Советот, кој ќе го заменува во негово отсуство. Заменикот на претседателот на Советот се избира со јавно гласање, со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на Советот. Мандатот на заменикот трае 2 години, без право на повторен избор.

За претседател и заменик на Советот не можат да бидат избрани јавниот обвинител на Република Македонија и министерот за правда.

Член 11

Претседателот на Советот е надлежен да:

- го претставува Советот ;
- претседава со седниците и учествува во работата и одлучувањето на Советот;

- ги потпишува одлуките, решенијата и другите акти на Советот;
- се грижи за спроведување на деловникот на Советот;
- изготвува предлог за распоред на работа на членовите на Советот и го доставува на усвојување на седница;
- непосредно ја известува јавноста за прашањата од надлежност на Советот или определува лице од редот на стручната служба за таа цел;
- врши други работи определени со закон и со овој деловник.

Во случај на отсуство или спреченост на претседателот за вршење на работите од негова надлежност, него го заменува заменикот.

Член 12

Членот на Советот е надлежен да:

- учествува во работата и во одлучувањето по прашањата што се на дневен ред на седницата на советот;
- врши увид во работата на јавните обвинители и превзема други дејствија кога за тоа ќе биде назначен од Советот, и за тоа до него поднесува извештај;
- дава иницијативи, предлози и мислења за прашања од делокругот на работата на Советот; и
- врши други работи определени со овој деловник и други акти на советот.

Член 13

Советот е надлежен да:

- дава мислење на Владата на Република Македонија по предлогот за именување и разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија,
- ги избира и разрешува јавните обвинители,
- утврдува престанок на функцијата јавен обвинител и одлучува во втор степен во постапка за утврдување на дисциплинската одговорност на јавните обвинители,
- одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител,
- ја следи работата на јавните обвинители врз основа на оцената за нивната работа согласно со Законот за јавното обвинителство,
- одлучува за привремено оддалечување од функцијата јавен обвинител,
- постапува по претставки и поплаки на граѓани и правни лица за работата на јавните обвинители,
- го определува бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства со одлука,
- до крајот на февруари во тековната година, со одлука го утврдува бројот на слободните места за јавни обвинители во основните јавни обвинителства за наредните две години и одлуката ја доставува до Академијата за обука на судии и обвинители,
- ги разгледува и оценува годишните извештаи на јавните обвинителства,
- донесува Деловник за работа,
- донесува решение за мирување на функцијата јавен обвинител,
- издава и да одзема службени легитимации на јавните обвинители,
- води персонален лист за јавните обвинители,
- поднесува извештај за својата работа,
- дава мислења по закони од областа на делокругот на работата на Советот,
- дава мислења по програмите на Академијата за обука на судии и јавни обвинители,
- објави оглас и спроведува постапка за избор на јавен обвинител за времено упатување во друго јавно обвинителство и
- врши и други работи утврдени со закон.

Член 14

За поголема ефективност во извршувањето на своите надлежности, по предлог на претседателот на Советот, на седница на Советот се назначуваат по двајца

членови на Советот како координатори во секое од четирите подрачја на Вишите јавни обвинителства, кои ќе ја координираат работата на истите. За координатори може да бидат назначени членови на Советот само од редот на избраните јавни обвинители кои не се членови на Советот по функција согласно законот.

Овој распоред може да се менува согласно потребите на Советот.

Член 15

Координаторите му поднесуваат извештај на Советот за извештаите за работа, за кандидатите за избор и разрешување, постапување по претставки и поплаки и за сите прашања кој се на дневен ред а, се однесуваат на соодветните Виши и подрачните основни јавни обвинителства чија работа се задолжени да ја следат.

Член 16

Со одлука на Советот, Советот може да формира една или повеќе работни групи кои ќе работат на определени работни задачи.

Со одлуката за формирање на работна група се утврдуваат нејзините членови, работната задача на која ќе работи и роковите за реализирање на задачата односно мандатот на работната група.

III

ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 17

Советот на јавни обвинители на Република Македонија, на барање на Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, до Владата на Република Македонија доставува образложено позитивно или негативно мислење во писмена форма за сите пријавени кандидати на огласот што ги исполнуваат условите согласно со закон.

По доставениот список на пријавени кандидати по азбучен ред, Советот отвора јавна расправа за секој кандидат поединечно.

Потоа со јавно гласање, за секој кандидат поединечно, Советот се изјаснува какво мислење ќе даде.

Позитивно мислење ќе биде дадено за кандидатот за кој мнозинство од вкупниот број на членови на Советот се изјасниле за тоа.

Член 18

По предлогот на Владата на Република Македонија за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на предлогот, Советот доставува до Владата образложено позитивно или негативно мислење во писмена форма.

По предлогот на Владата се отвора расправа.

На расправата не учествуваат јавниот обвинител на Република Македонија и министерот за правда.

Предлогот за разрешување ќе се смета дека е прифатен, доколку за него со јавно гласање, се изјасниле мнозинството од вкупниот број на членови на Советот.

Член 19

Ако на јавниот обвинител на Република Македонија му престанала функцијата или е разрешен, Советот со одлука ќе определи јавен обвинител од редот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија, кој ќе ја врши функцијата до именување на јавен обвинител на Република Македонија.

Оваа одлука се донесува со јавно гласање, доколку за неа гласаат мнозинство од вкупниот број на членови на Советот.

Член 20

Советот до крајот на месец февруари во тековната година, со одлука го утврдува бројот на слободните места за јавни обвинители во основните јавни обвинителства за наредните две години и одлуката ја доставува до Академијата за обука на судии и обвинители.

Член 21

Советот со одлука го определува бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства, врз основа на обемот и надлежноста на работа во истите.

IV**ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА
ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ, ВРЕМЕНО УПАТУВАЊЕ
И РАСПОРЕДУВАЊЕ****Член 22**

Советот донесува одлука за објавување на оглас за избор на јавен обвинител, веднаш по испразнувањето или по утврдена потреба за место за јавен обвинител во согласност со одредбите од законот.

1) ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ**Член 23**

Советот избира јавен обвинител во основно јавно обвинителство рангиран според постигнатиот успех на листата на кандидати доставен од Академијата за обука на судии и јавни обвинители кои се јавиле на огласот.

До првото стекнување на својство на кандидати за јавни обвинители согласно со Законот за Академијата за обука на судии и јавни обвинители, јавните обвинители во основните јавни обвинителства ќе се избираат согласно со условите од членот 34 ставови (1) и (2) од Законот за јавното обвинителство ("Службен весник на Република Македонија" број 38/2004).

Во период од три години по денот на првото стекнување на својство на кандидати за јавни обвинители, согласно Законот за Академијата за обука на судии и јавни обвинители, Советот 50 проценти од непополнетите обвинителски места во основните обвинителства ќе ги пополни со лица кои ги исполнуваат условите за заменик јавен обвинител во основно јавно обвинителство, согласно член 34 ставови 1 и 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен Весник на РМ“ бр. 38/04) и кои не ја посетувале почетната обука во Академијата.

Член 24

Советот избира јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, во вишите обвинителства и во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, од пријавените кандидати на огласот што ги исполнуваат условите и критериумите предвидени со Законот за јавното обвинителство.

Советот, за јавен обвинител во овие обвинителства, ќе избере лице со потврдени резултати во работата, кое има стручни и професионални квалитети и кое ужива углед во вршење на функцијата, кое ги исполнува следните критериуми:

1. Стручно знаење, при што се земаат предвид специјалистичките, постдипломските студии и учеството во континуирана едукација;
2. Односот кон работата или ажурност при извршување на работата како јавен обвинител;
3. Способност за стручно разрешување на правните прашања;
4. Преземање дополнителни работи при вршење на функцијата на јавен обвинител преку учество во изготвување на прописи, менторство, едукација и слично;
5. Уживањето и чувањето на угледот на јавниот обвинител и Јавното обвинителство, што се утврдува со начинот на комуникација со странките и другите органи, самостојноста, непристрасноста и доверливоста во извршувањето на функцијата на јавен обвинител и надвор од неа;
6. Професионалниот однос кон стручната служба на јавното обвинителство.

Член 25

При изборот на Виш јавен обвинител, основен јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција и основен јавен обвинител на основното обвинителство, покрај критериумите од претходниот член, кандидатот треба да поседува и способност за вршење на задачи од раководен карактер.

Доколку кандидатот претходно вршел раководни функции, посебно ќе се ценат способностите и оценката за неговата работа од страна на непосредно повисокиот јавен обвинител.

Пред пристапување на изборот на јавен обвинител Советот врши интервју со пријавените кандидати.

Интервју ќе се врши со кандидатите кои ја доставиле целокупната документација со која се потврдуваат со закон пропишаните услови предвидени од член 44 од Законот за јавното обвинителство.

Доставената документација треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија на нотар.

Уверението за државјанство и лекарското уверение да не се постари од шест (6)

Месеци од денот на нивното издавање.

Член 26

За избор на јавен обвинител, Советот расправа и одлучува на Седница на која присуствуваат најмалку две третини од членовите на Советот.

За јавен обвинител е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 27

Одлуката за избор на јавен обвинител Советот ја донесува со јавно гласање.

Од вкупниот број на пријавените кандидати за избор на јавен обвинител, кандидатите кој на седница на советот добиле поддршка на 1/3 на вкупниот број на членови на советот, влегуваат во потесна листа за избор на јавен обвинител.

Ако по првото гласање никој од пријавените кандидати не го добие потребното мнозинство (од 1/3 од гласовите на вкупниот број на членовите на Советот), гласањето се повторува.

Ако по повтореното гласање никој од кандидатите не го добие потребното мнозинство (од 1/3 од гласовите од вкупниот број на членовите на Советот), огласот за избор на јавен обвинител се повторува.

Член 28

Ако пријавените кандидати за избор на јавен обвинител не се од редовите на јавни обвинители, Советот прибавува мислење од правното лице, односно од другите институции каде кандидатот работел, за неговиот стручен и професионален развој во областа на правото.

Член 29

Советот избира виш јавен обвинител на вишо јавно обвинителство, основен јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и основен јавен обвинител на основно јавно обвинителство од пријавените кандидати, од редот на избраните јавни обвинители во Република Македонија кои ги исполнуваат условите и критериумите предвидени во Законот за јавното обвинителство.

За виш јавен обвинител, основен јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција или основен јавен обвинител е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 30

Советот избира виш јавен обвинител на вишо јавно обвинителство, основен јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција и основен јавен обвинител на основно јавно обвинителство, за време од четири години, од редот на избраните јавни обвинители со право на повторен избор.

Советот ги избира јавните обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од редот на избраните јавни обвинители за време од четири години со право на повторен избор.

Член 31

Ако јавниот обвинител на Република Македонија, Вишиот јавен обвинител или Основниот јавен обвинител, не бидат повторно избрани, Советот ќе донесе решение со кое што истите продолжуваат да ја вршат функцијата јавни обвинители во истото јавно обвинителство.

Ако Основниот јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција не биде повторно избран, Советот ќе донесе решение со кое истиот продолжува да ја врши функцијата јавен обвинител во јавното обвинителство од кое бил избран.

Член 32

Пред стапувањето на должност јавните обвинители дават свечена изјава, чиј текст е определен со член 33 став 2 од Законот за јавното обвинителство.

Член 33

Кога Советот избира Основен јавен обвинител или Јавен обвинител во тоа обвинителство основано за подрачјето на два или повеќе суда во кој барем еден е со седиште на подрачјето на единиците на локалната самоуправа во кој освен македонскиот јазик друг службен јазик е јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои живеат на подрачјето на тие единици на локална самоуправа и виш јавен обвинител или обвинители во тоа обвинителство, чие што седиште се наоѓа на подрачјето на единиците на локална самоуправа каде што 20 % од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, се смета дека е избран кандидат избран од вкупниот број на членови, при што е потребно мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Член 34

Доколку по спроведената постапка за јавен обвинител, Советот утврди дека ниту еден од пријавените кандидати не ги исполнува условите за избор, ќе донесе одлука за повторно огласување на изборот.

2) РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Член 35

Јавен обвинител се разрешува од функција:

а) Поради потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на функцијата јавен обвинител пропишана со член 69 од Законот за јавното обвинителство; или

б) Поради нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител, поради причини пропишани со член 71 од Законот за јавното обвинителство.

Член 36

Постапката за утврдување на потешка дисциплинска повреда и на нестручно и несовесно вршење на функцијата на јавниот обвинител ја спроведува Комисија формирана од јавниот обвинител на Република Македонија.

Во оваа постапка Советот одлучува по жалба против одлуката на Комисијата од став 1 на овој член.

Одлуката по жалба, Советот ја донесува со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Одлучувајќи по жалба Советот може да ја укине, измени или потврди одлуката на Комисијата. Кога ја потврдува одлуката на Комисијата од ставот (1) на овој член со која е изречена мерка разрешување од функцијата јавен обвинител, Советот донесува посебно решение со кое се констатира престанок на функцијата.

Член 37

Против оваа одлука на Советот, разрешениот јавниот обвинител има право да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Советот донесува Правилник за уредување на постапката за утврдување на одговорност на јавниот обвинител.

3) ВРЕМЕНО УПАТУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО ДРУГО ОБВИНИТЕЛСТВО

Член 38

Доколку врз основа на определени околности дојде до загрозување или оневозможување на извршувањето на функцијата јавен обвинител, а особено поради вонредно зголемен обем на работа или заради намалување на заостанати предмети, на предлог на јавниот обвинител на Република Македонија, Советот ќе објави оглас и ќе спроведе постапка за избор на јавен обвинител за времено упатување на јавен обвинител од едно во друго обвинителство, за период кој не може да биде подолг од 6 (шест) месеци.

По завршувањето на објавениот оглас, Советот со мнозинство од вкупниот број на членови ќе донесе одлука за времено упатување на јавен обвинител на работа од едно во друго обвинителство.

Ако ниту еден јавен обвинител не се јави на огласот, на предлог на Јавниот обвинител на Република Македонија, Советот со мнозинство од вкупниот број на членови, може времено да упати јавен обвинител во друго јавно обвинителство, само по претходна негова согласност.

На предлог од јавниот обвинител на Република Македонија, а со одлука на Советот рокот на упатување од став 3 може да биде продолжен, за дополнителни 6 (шест) месеци.

Член 39

Во случај на укинување или реорганизирање на јавно обвинителство, Советот на јавни обвинители на Република Македонија ќе го распореди јавниот обвинител од тоа јавно обвинителство во друго јавно обвинителство од ист или понизок степен.

V

МИРУВАЊЕ И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКАТА ФУНКЦИЈА

1. МИРУВАЊЕ

Член 40

Советот на јавни обвинители, донесува решение за мирување на функцијата на јавен обвинител именуван или избран за член на Советот на јавни обвинители, на јавен обвинител или за судија именуван или избран во меѓународна правосудна институција, судија на Уставниот суд на Република Македонија или директор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија.

Функцијата јавен обвинител мирува за време на вршење на должноста за која е именуван или избран.

2. ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА

Член 41

На јавен обвинител функцијата му престанува под условите пропишани со член 66 од Законот за јавното обвинителство.

Член 42

За утврдување на престанок на функцијата, Советот расправа и одлучува на седница на која присуствуваат мнозинството на членови од вкупниот број на членови на советот, а одлуката се донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови, со јавно гласање.

VI ВРЕМЕНО ОДДАЛЕЧУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈА

Член 43

Доколку јавниот обвинител е оддалечен од вршење на функцијата, согласно член 60 од Законот за јавното обвинителство, со одлука на јавниот обвинител на Република Македонија, тој има право на жалба до Советот против оваа одлука во рок од 3 (три) дена од приемот на одлуката.

Советот одлучува по жалбата, во рок од 24 часа, со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови.

Одлучувајќи по жалба Советот може одлуката за оддалечување да ја укине, измени или потврди.

VII ПОСТАПКА ПО ПРЕСТАВКИ И ПОПЛАКИ

Член 44

Советот постапува по претставки и поплаки на граѓани и правни лица за работата на јавните обвинители.

Доколку по направените проверки на наводите во претставката, членот на Советот оцени дека истите се основани, за тоа ќе го извести Советот, кој претставката ја разгледува на седница.

По наводите на претставката, на седница на Советот се води расправа.

Доколку со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови Советот оцени дека има основи на сомневање дека е сторена дисциплинска повреда или јавниот обвинител нестручно и несовесно ја вршел функцијата, претставката заедно со сите списи и констатации ќе ја достави на понатамошно надлежно постапување на Јавниот обвинител на Република Македонија.

Доколку по направените проверки на наводите на претставката, членот на Советот констатира дека истите се неосновани, според негова оценка за тоа ќе го извести подносителот на претставката.

Претставките и поплаките од став 1 на овој член треба да бидат уредно поднесени во архивата на Советот.

VIII ОЦЕНА НА РАБОТАТА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Член 45

Советот на јавни обвинители на Република Македонија донесува Правилник за утврдување на начинот за оцена на работата на јавните обвинители.

Оцената од ставот (1) на овој член ја врши непосредно повисокиот јавен обвинител за секој јавен обвинител поединечно, во период од секои две години. Оцена на работата на основниот јавен обвинител за гоњење на организиран криминал и корупција ја врши јавниот обвинител на Република Македонија.

Оцената од ставот (1) се доставува до Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

IX СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Член 47

Советот им издава и одзема службена легитимација на јавните обвинители.

Советот со посебен акт ги пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата, начинот на нејзиното издавање и одземање.

X ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Член 48

За својата работа Советот поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија.

Извештајот ги содржи податоците, пропишани со член 13 став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители.

Советот на седница го усвојува извештајот со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на седницата.

По усвојувањето на извештајот примерок од истиот се доставува до Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и Јавното обвинителство на Република Македонија.

XI СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 49

Советот има стручна служба.

Со стручната служба раководи секретар.

Кандидатот за секретар покрај општите услови за работен однос треба да има најмалку 4- години работен стаж по положен правосуден испит.

Советот донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места.

При вработување на стручната служба на Советот се обезбедуваат соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Член 50

Секретарот на Советот му помага на претседателот на Советот во работата и особено се грижи за уредно и навремено извршување на работите од страна на државните службеници и другите вработени во државната служба.

XII ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ

Член 51

Деловникот за работа, Советот го донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Дополнувањето и изменувањето на деловникот се врши на начин и постапка што важат за негово донесување.

Деловникот за работа и неговите измени и дополнувања се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

XIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Овој деловник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Совет на Јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010072